

Фонд за финансиско посредување (FIF)

Дигитализација на Западен Балкан

НЛБ Скопје

Земја: СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Број на проект: 56149

Деловен сектор: Депозитарен кредит (банки)

Вид на инвестиција: ПРИВАТЕН СЕКТОР

Еколошка категорија:

Планиран датум на одобрување:

Статус: Се разгледува

Објава на Резимето на проектот: ---

Опис на проектот

Долгорочен необезбеден кредит до ЕУР 2,0 милиони, под програмата FIF - Дигитализација на Западен Балкан (Програмата).

Цели на проектот

Проектот ќе ги поддржува целите на Програмата за: (i) поддршка на иновации и подобрување на конкурентноста на приватниот сектор преку наменски инвестиции и зголемено подигнување на свеста помеѓу МСП за поголема употреба на технологии во дигитализација и автоматизација, (ii) поддршка на транзицијата на зелената економија (GET), (iii) зголемување на капацитет и трговски потенцијал на МСП преку зголемен пристап до финансирање кое ќе им овозможи да инвестираат во воведување на ЕУ стандарди; и (iv) промовирање на поправеден пристап до финансии за на инвестиции во автоматизација и дигитализација на МСП управувани од жени, и подобрување на конкурентноста и одржливоста на деловните операции за крајните корисници.

Влијание врз транзицијата

Програмата придонесува кон општите цели на Фонд за финансиско посредување (FIF) - Дигитализација на Западен Балкан (Програмата), поддржувајќи ги квалитетите на конкурентност и зелена транзиција. Програмата ќе (i) ги поддржи малите и средни претпријатија, во пристапот до финансии, и ќе ја зголеми конкурентноста преку инвестиции во автоматизација и во дигитализација, (ii) ќе ги олесни инвестициите во технологии кои ги исполнуваат условите за финансирање преку Програмата за финансирање на зелени технологии, од страна на малите и средните претпријатија и ќе придонесе кон изградба на зелена економија со ниски емисии на јаглерод.

Информации за клиентот

НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ

Согласо податоците на 2024 година, НЛБ СК е универзална комерцијална банка и е трета најголема банка на пазарот, со 15,9% пазарен удел според вкупните средства, 17,9% удел според нето кредитно портфолио и 17,6% удел според депозит на клиенти.

Резиме на финансиско учество на ЕБОР

ЕУР 2.000.000,00

Вкупна вредност на проектот

ЕУР 2.000.000,00

Еколошко и социјално резиме

Категоризирано како ФИ (ЕСП 2024). НЛБ СК е постоечки клиент на Банката и до денес, нивната еколошка и социјална проценка под постоечката изложеност е задоволителна. НЛБ ги ревидираше и ги подобри еколошките и социјалните политики во 2023 година, а направи и климатски и еколошка и социјална проценка на ризикот, за време на проценката за кредитниот рејтинг. НЛБ Групацијата е потписник на Принципите за одговорно работење на Обединетите Нации од 2020 година и има прифатено мерки за отпечаток од јаглерод, како и политики на известување, заедно со одржливата рамка. НЛБ треба да го сочува еколошкиот и социјалниот менаџментски систем, за проценка, менаџирање и мониторинг на еколошките и социјалните ризици и влијанија кои се поврзани со под-проектите кои се финансираат. НЛБ СК треба да биде усогласена со ажурираните Еколошки и социјални барања (ЕЦБ) 2, 4 и 9, вклучувајќи го списокот на исклучоци на еколошки и социјални аспекти на ЕБОР, и ќе продолжи да ги имплементира применливите упатства за менаџирање на ризик од еколошките и социјалните аспекти на ЕБОР. Клиентот ќе достави Годишен еколошки и социјален извештаи на Банката. Крајните корисници кои се финансирани преку кредитите на НЛБ СК ќе треба да бидат усогласени со националните еколошки, здравствени, безбедносни и трудови барања. Доколку финансирањето преку ЕБОР се користи за соларни под-проекти, каде што има повисок ризик на присилна работа во ланецот на набавка, овие под-проекти мора да бидат менаџирани согласно Правилата за политиките на ЕБОР.

Техничка соработка

- Техничката помош вклучува поддршка од Консултант од програмата за МСП (при подготовка на инвестициски план кој може да се поддржи од банката), и поддршка за приватните финансиски институции (во развојот на проекти и инвестиции) и верификација на техничката имплементација на инвестициите пред да бидат распределени грантови за поддршка. Родовата еднаквост е во средиште на вниманието на Програмата, и истата вклучува специфичен акцент

на МСП управувани од жени, преку обука, со цел да се зајакне конкурентноста и одржливоста.

- Делот за не-техничка поддршка вклучува до ЕУР 0,2 милиони инвестициска поддршка на крајните корисници за имплементација на инвестиции во автоматизација и во дигитализација, согласно критериумите за квалификување наведени во Правилникот за политиките на програмата.

Додадена вредност

Додадената вредност се добива преку комбинирање на неопходните долгорочни финансирања со Техничката помош, наменската инвестициска поддршка во пакет кој поддржува автоматизација и дигитализација на МСП во Северна Македонија.

Контакт детали за компанијата

Тијана Блажевска
t.blazhevaska@nlb.mk
+389 2 510 0867
www.nlb.mk

улица „Водњанска“, број 1, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Разбирање на транзицијата

Натамошни информации во врска со пристапот на ЕБОР кон влијанието врз транзицијата, може да се проверат [тука](#).

Деловни можности

За бизнис можности или набавки, контактирајте ја компанијата клиент.

За бизнис можности со ЕБОР (кои не се поврзани со набавка) контактирајте не на:

Телефон: +44 20 7338 7168

Електронска адреса: projectenquiries@ebrd.com

За проектите на Банката со државниот сектор, посетете ја веб страната [Набавки на ЕБОР](#):

Телефон: +44 20 7338 6794

Електронска адреса: procurement@ebrd.com

Општи прашања

За сите прашања околу проектите, можете да не контактирате преку онлајн [Образецот за прашања за ЕБОР](#).

Еколошки и социјални политики (ЕСП)

[ЕСП](#) и релевантните Барања за работење (БР) ги воспоставуваат практиките преку кои ЕБОР ги имплементира обврските за промовирање на „еколошки стабилен и одржлив развој“. ЕСП и БР вклучуваат специфични одредби за клиентите, кои треба да ги следат, заедно со применливите барања од локалните закони за јавно информирање и консултациите, како и воспоставување на механизми за жалба кои треба да ги добијат и да изнајдат решение за забелешките и поплаките на клиентите и засегнатите страни, особено за еколошкото и социјалното работење на клиентот и самиот проект. Пропорционално со природата и рамката на проектниот еколошки и социјален ризик и влијание, ЕБОР дополнително бара неговите клиенти да објават информации, согласно релевантните практики, кои се поврзани со ризиците и влијанијата кои се појавуваат во проектите, да превземат разумни консултации со учесниците во проектот, и да ги разгледаат и да одговорат на поставените прашањата.

Повеќе информации за практиките на ЕБОР поврзани со оваа проблематика може да пронајдете [тука](#).

Интегритет и усогласеност

Канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност (КГСУ) на ЕБОР, промовира добро владеење и обезбедува услови за имплементирање на највисоките стандарди на интегритет за сите активности на Банката, согласно најдобрите меѓународни практики. Проверката на интегритетот се врши на сите клиенти на Банката, со цел да се обезбедат услови проектите да не претставуваат неприфатлив ризик за интегритетот или репутацијата на Банката. Банката верува дека идентификувањето и разрешувањето на проблемите во фазите на одобрување на проектот, се најефикасни средства за обезбедување на интегритетот на трансакциите на Банката. КГСУ игра клучна улога во овие заштитни напори, но помага и во мониторинг на ризиците поврзани со интегритетот на проектите во пост-инвестициската фаза.

КФСУ е одговорна и за испитување на обвинувањата за измама, корупција и лошо владение во проектите кои се финансирани од ЕБОР. Било кој во или вон Банката, кој се сомнева дека има измама или корупција, треба да достави писмена забелешка до канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност, на електронска адреса на compliance@ebrd.com. Сите работи кои ќе бидат пријавени, ќе бидат обработени од страна на КФСУ и ќе следи соодветна активност. Сите пријави, вклучувајќи ги и анонимните, ќе бидат разгледани. Приговорите може да бидат поднесени на било кој јазик кој се користи во Банката или јазик во земјите каде Банката има свои канцеларии. Доставените информации мора да бидат за општа добра намера.

Пристап до Политика на информации (ППИ)

ППИ пропишува како ЕБОР ги објавува информациите и се консултира со учесниците во проектот, со цел да промовира подобро спознавање и разбирање на стратегиите, политиките и проектите, следствено нивното стапување на сила од 1 јануари 2020

година. Ве молиме проверете на овој линк - [Пристап до политики за информирање](#), за да дознаете кои информации се достапни на веб страната на ЕБОР.

Посебни барања за информации може да се достават преку [Формуларот за прашања за ЕБОР](#).

Независен механизам на приговори за проектот (НМПП)

Доколку справувањето со забелешките на клиентите или Банката, околу еколошките, социјалните и јавните објави на информации не се успешни (на пример, преку механизмите на жалба на ниво на клиент - проект или преку директна интеракција со менаџментот на Банката), поединците и организациите може да бараат нивните забелешки да се разгледаат преку релевантниот независен механизам на приговор за проекти на ЕБОР, креирани за оваа намена.

НМПП независно ги разгледува аспектите на Проектот кои се верува дека предизвикале (или има веројатност дека ќе предизвикаат) штета. Целта на механизмот е да поддржи дијалог помеѓу учесниците во Проектот во разрешување на аспектите од еколошки, социјални и јавни објави на информации; да определи дали Банката ги испочитувала еколошките и социјалните политики или одредбите кои се поврзани со проектот, во однос на [Пристапот до политиките на информирање](#), и онаму каде што е релевантно, да се справи со било кои постоечки неусогласености со овие политики, истовремено спречувајќи идни неусогласувања со Банката.

Посетете ја веб страната [Независен механизам за проектната отчетност](#) (НМПО) за да дознаете повеќе за активностите и мандатот на истиот. Можете да [поднесете барање](#) за ревидирање или директно да го контактирате НМПО на електронската адреса ipam@ebrd.com за да добиете упатства и повеќе информации за НМПО и за начинот на поднесување барање.